

АГЕНЦИЈА
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

**Современ јавен советодавен
сервис во Република
Македонија изграден според
новата Заедничка земјоделска
политика**

Весна Илиевска



Како до современ советодавен сервис

- Владини програми и приоритети
- Потребите на теренот кај ЗС
- Расположиви ресурси на АПРЗ
- Поддршка од проект на СИДА
- ЕУ регулатива за Земјоделски советодавен систем и ФАДН
- Сугестии, препораки и очекувања од други чинители
 - Локална самоуправа, наука и образование, преработувачка индустрија, добавувачи на репроматеријали, НВО, ДЗС, ДЗР, и сл.
- Јасни цели, процеси



Систем за Менаџмент

- Систем за планирање, евиденција, мониторинг и евалуација на активности по извршители
 - Ефикасна, ефективна и отчетна јавна администрација
 - Постојана интеракција со корисниците на услуги по принципот „од дното нагоре“
 - Достапност до алатки за реализација на советодавните услуги на терен
 - Рационализација на финансиските трошоци и другите ресурси според активност
 - Проценка на квалитетот и квантитетот на активностите на сите нивоа
- Активност при оценување




Систем за Профил на фарма со База на податоци

Записи од податоци од воспоставената соработка содржани во Профил на фарма


| | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Основни податоци за фармерот – Лични податоци • Основни податоци за фармата – Локација – Персонал – Фамилија • Ресурси на фармата – Човечки – Материјални – Природни • Податоци од активности – Трошоци за производство – Приноси – Приходи – Залихи – Работна сила – Инвестиции – Други податоци | <ul style="list-style-type: none"> • Имплементирани советодавни услуги – Обуки – Техничко економски советодавни пакети – Едукација – Информирање – Демонстративни опити • Советници-консултанти на фарма – По специјалност – По територијалност (регион, општина, заедница) • Податоци за сертификати за успешно комплетирани обуки за фармери • Изработени анализи и извештеи за фарма • Производство • Трошоци (фарма, производ) • Компаративни анализи со други фарми • Ресурси • Калкулации и друго. • Дадени советодавни услуги • Дадени препораки, сугестии • Имплементирани техники, технологии, знаење, вештини | <ul style="list-style-type: none"> • Податоци за државна поддршка – Субвенции – Донации и грантови – IPARD – Национални програми • Податоци за окружувањето (податоци обезбедени со методот ПРП) – Искоритени/Неискоритени ресурси ▪ Човечки ▪ Материјални ▪ Природни • Податоци за инфраструктура – Патна мрежа – Достапност до пазари – Достапност до вода – Системи за наводнување – Здравствени услуги • Истражувања/анкети – Задоволство на корисници – Потребности и барања на фармерите – Мислења на советниците – Предлози и препораки од заедницата |
|--|--|---|

Животен циклус на советодавните услуги


ЕВИДЕНЦИЈА НА АКТИВНОСТИ



Компатибилност помеѓу системите



Повеќе кориснички пристап





Поддршка од проект од Sida

- Фокусираност кон севкупноста на ефикасноста и функционалноста на АПРЗ
- Едукација, ИТ опрема, консултантска експертска поддршка, обуки, промоција, учество на меѓународни конференции, меѓу-институционална поврзаност, дефинирање на правилници и процедури, експертска поддршка при градење на системите и софтверот, дефинирање на индикатори за проценка
- Директна комуникација помеѓу АПРЗ

Резултати од имплементација на реформите

- Процеси на активности за управување со квалитет, обезбедување со ресурси, реализација на производ, мерење, анализа и подобрување, како и контрола outsourcing процесите
- Документирани постапки, записи, изјави за политика на квалитет и цели со обезбедена контрола на документацијата
- Дефинирање на докази за одговорност на раководство, посветеност, примена на системи за управување, мониторинг и мерење на процесите
- Насоченост кон корисниците
- Планирање одговорности и комуникација утврдени на релевантни нивоа во АПРЗ
- Менаџмент со персонални ресурси, компетентност, обука, свест, инфраструктура, работна средина
- Подобрување и развој и примена на корективни и превентивни мерки

Примена на интернационален стандард во АПРЗ

- ISO 9001:2008

Систем за управување со квалитет

TÜV AUSTRIA GROUP

Опсег:

Имплементација на советодавни услуги за користење на подобрени земјоделски технологии, менаџмент практики и информации врз основа на специфициран систем на податоци, следејќи ги промените во глобалната економија





**Благодарам на вашето
внимание**